



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
„Отворена порта“
тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

**ОГЛАС ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ НА
КОНСУЛТАНТИ ЗА УМЕТНИЧКИ И КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ**

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе - Отворена Порта објавува ОГЛАС за привремено ангажирање на 2 -Консултанти за спроведување на уметнички и креативни работилници со цел психосоцијална поддршка , како дел од проектот „Заштита на човековите права на бегалците и мигрантите “ финансиран од УСАИД.

Ангажман	Консултатант за спроведување на уметнички и креативни работилници со цел психосоцијална поддршка за Проект на УСАИД за заштита на човековите права на бегалците и мигрантите
Организација	Отворена Порта
За организацијата	Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе-Отворена Порта/Ла Страда Македонија е национална невладина организација, целосно посветена на борбата против трговија со луѓе. Регистрирана во 2000 година, а денес препознаена како лидер организација во сузбивање на овој проблем и релевантен партнер на институциите и организациите како на национално така и на меѓународно ниво. Од своето основање па до денес Отворена Порта сеопфатно го третира проблемот на трговијата со луѓе и активно учествува во градењето на политики и стратегии со цел намалување на бројот на жртвите од трговија со луѓе и обезбедување подобар третман за тргуваните лица. Отворена Порта има спроведено преку 100 проекти со кои што значајно придонесе во спречувањето на трговијата со луѓе и заштитата на тргуваните лица во Република Македонија
За проектот	Отворена Порта во заедничка соработка со МЗМП го спроведува проектот „ Заштита на човековите права на



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

„Отворена порта“

тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

	<p>бегалците и мигрантите,, финансиски поддржан од УСАИД. Во рамките на проектот Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе ќе се стреми преку уметничките и креативните работилници да им помогне на бегалците да ги надминат своите трауми и истовремено низ процесот да се забавуваат и релаксираат.</p>
Цел на ангажманот	<p>Спроведување на 15 различни уметнички работилници како што се (украсни кеси; калапи, предмети од глина, накит, производство на фигури од рециклирана хартија, сликање на платно и стакло и др.) во зависност од интересите на корисниците.</p>
Одговорности	<ul style="list-style-type: none">• Да изработ план за работа• Да селектира потенцијални корисници• Да спроведе 15 уметнички работилници со цел релаксација и психосоцијална поддршка на бегалците кои престојуваат во Транзитните центри во Табановце и Винојуг/Гевгелија и Центар за баратели на азли – Визбегово/Скопје• Селектирање на најдобри уметнички производи - најмалку 40 производи кои ќе бидат поставени на Уметнички Базар• Помагање и учество во организирање на настан – Уметнички Базар• Да ги процени потребите на корисниците со слушање и давање насоки;• Креативно работење со различни кориснички групи во терапевтски амбиент, обезбедување на сигурна и безбедна средина;• Да им се овозможи на клиентите да ги истражат своите уметнички дела и процесите што ги користат за да ги креират;• Да ги процени и разбере чувствата или темпераментот на другите;• Да води забелешки за секоја спроведена работилница• Да испраќа извештај за секоја спроведена



Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
„Отворена порта“
тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

	работилница; • Одржување на просторот и материјалите каде и со што ќе се спроведуваат работилниците;
Потребни квалификации:	Диплома од ликовна уметност, визуелна уметност дизајн; Сертификат за арт терапија Предност ќе се смета искуството во работа во психологијата и социјалната работа.
Потребни вештини:	<ul style="list-style-type: none">• интерес, посветеност, визуелни уметности• одлично набљудување и вештини за слушање• способност да се олесни учењето и учеството• емпатија• способност за ефективно работење со поединци и во групи• креативна имагинација• разбирање на клиент и неговата доверливост и справување со чувствителни прашања• флексибилност, чувствителност, емоционална стабилност и способност да препознае способности и слабостите.
Работно искуство	• Најмалку две години во спроведување на уметнички и креативни активности
Времетраење на ангажманот	• 8 месеци

Заинтересираните кандидати потребно е да испратат мотивациско писмо и кратка биографија за пријава на огласот најдоцна до 10-ти јануари 2017 на адреса lastrada@lastrada.org.mk, со назнака “Пријава за оглас –Консултант “.